



ОПШТИНА ОХРИД
СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТУРИЗАМ

ПОСТАПКИ И НАСОКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА


1. Давателот на угостителските услуги во куќа, апартман или соба за одмор, односно физичкото лице на кое е истечена важноста на решението за категоризација треба да поднесе **Барање** за утврдување на минимално-техничките услови и продолжување на решението за извршена категоризација на угостителски објекти за сместување од мал обем до секторот за Туризам и ЛЕР при Општина Охрид.

Барањето се поднесува во просториите над УНИ банка (втор спрат) секој работен ден од 9:00 - 14:00 часот.

2. Секое физичко лице кое поднесува **БАРАЊЕ** потребно е да достави и уплатница во износ од 50 ден.

3. Со БАРАЊЕТО во прилог да се достават и следните документи:

- копија од решението за извршена категоризација,
 - копија од договорот склучен со туристичко биро и туристичка агенција
- (според законот за угостителска дејност (член 48) давателот на угостителските услуги во куќи, апартмани и соби за одмор своите услуги ги издава врз основа на склучениот договор со туристичко биро и туристичка агенција).




Назив на примач: Трезорска сметка
Цел на дознака: БАРАЊЕ

СМЕТКА: 10000000063095
ИЗНОС: 50 ден
УПЛАТНА СМЕТКА: 840-152-03198
ПРИХОДНА ШИФРА: 72231400

4. Комисијата за категоризација врз основа на предходно поднесеното БАРАЊЕ доаѓа во сместувачкиот објект од мал обем, согласно правилникот ги утврдува минимално-техничките услови и го изготвува решението за извршена категоризација.

5. Сопственикот на сместувачкиот објект од мал обем должен е да го подигне изготвеното решение за категоризација со уплатница во износ од 200 ден.

(за денот на подигнувањето на решението ќе бидете информирани од страна на комисијата за категоризација).



Назив на примач: Трезорска сметка
Цел на дознака: РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

СМЕТКА: 10000000063095
ИЗНОС: 200 ден
УПЛАТНА СМЕТКА: 840-152-03198
ПРИХОДНА ШИФРА: 72231400

НАПОМЕНА:

6. Вршителите на угостителската и туристичката дејност се должни, наплатената такса за привремен престој, (која изнесува **40,00** денари) да ја уплатат најдоцна до 15 - тиот (петнаесеттиот) ден во тековниот месец за изминатиот месец.

Според членот 4 и 5 од Законот, таксата за привремен престој – ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НЕ ПЛАЌААТ ДРЖАВЈАНИТЕ НА Р.М. И ТОА:

- Лица до 18 (осумнаесет) години
- Слепи и глуви лица и лица со телесна инвалидност
- Ученици кои се во ученички екскурзии и кои изведуваат настава во природа
- Лица кои се на лекување
- Сопственикот на сместувачкиот објект (куќа, соба, стан за издавање) и неговото семејство.
- Учесници на спортски игри и натпревари организирани од страна на синдикатот
- Младинци и студенти државјани на Р.М. сместени во младински одмаралишта и домови, како и спортисти од Р.М. (поединци и екипи), кога се подготвуваат на натпревари плаќаат ТАКСА за привремен престој во износ од **10** (десет) денари дневно.



Назив на примач: Трезорска сметка
Цел на дознака: Комунална такса за привремен престој

СМЕТКА: 10000000063095
ИЗНОС: _____ ден
УПЛАТНА СМЕТКА: 840 - 152 - 03205
ПРИХОДНА ШИФРА: 717111 00